



Предмет: Понуда за патничко возило 556696 CITROEN C3 PureTech S&S 82 Feel Pack

Производител:	Automobiles CITROEN-Paris, France
Опис на возилото:	Лимузина со пет врати
Мотор:	3 цилиндри
Зафатнина:	1199 cm ³
Обртен момент:	118Nm/2.750 врт/мин
Моќност:	61kW (83КC) /5.750 врт/мин
Пренос :	на предните тркала преку 5 степен рачен менувач
Број на седишта:	5
Димензии(L/W/H) :	3990 / 1745 / 1470 mm
Волумен на багажен простор:	300литри

Пневматици :	205/ 55 R16
Перформанси:	
Забрзување од 0-100 km/h:	13.3 s,
Максимална брзина:	168 km/h
Потрошувачка:	
Град	5.0 l/100km
Отворено	3.9 l/100km
Комбинирано	4.3 l/100km
Норматив на издувни гасови:	ЕУРО 6.3
Емисија на CO2 гасови:	98g/km

Сериска опрема:

- ABS +REF (систем против блокирање на тркалата и електронска дистрибуција на сила на кочење)
- AFU (систем за помош при нагло кочење) + светла за предупредување при на нагло силно кочење
- ESP (електро контрола на стабилност) + ASR (систем против пролизгување)
- Помош при тргнување на угорница (Hill Assist)
- Регулатор – лимитер на брзина
- Детекција на недоволен притисок во гумите
- AirBag за возач и совозач, странични AirBag
- AirBag завеси напред и назад
- Затегнувачи на појас на предни седишта
- Предупредување за откопчан појас
- ISOFIX систем на задните седишта
- Далечинско централно заклучување
- Автоматско заклучување на вратите и багажниот простор при стартување (автоматска деактивација во случај на незгода)
- Предупредување за возачко невнимание
- Препознавање знаци за ограничување на брзина
- Предупредување за незаконско преминување на лента
- Coffee Break Alert
- LED дневни светла

INSPIRED BY YOU

АВТОНОВА

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија
Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk



ISO 9001:2008

- Предни LED светла
- Задни LED светла со 3D ефект
- Припрема за резервно тркало
- Рачки на вратите во боја на каросерија
- Надворешни ретровизори во сјајна црна боја
- Патен компјутер
- Индикатор за промените на степенот на пренос
- Капак на багажниот простор
- Затворен простор за одлагање кај совозач
- Простор за одлагање во предни и задни врати
- Отворен простор за одлагање напред
- Држачи за 2 чаши
- Електричен серво волан подесив по висина и длабочина
- Електрични подигачи на предни стакла
- Електрично подесиви и греени ретровизори
- Предни сонцебрани со огледало кај возач
- Осветлување на внатрешниот простор напред и позади
- Автоматски Клима уред
- 12V приклучок во патничкиот простор
- Возачко седиште подесиво по висина
- Заден наслон делив во однос 2/3 – 1/3
- Дигитален аудио систем со 7" екран на допир, команди на волан, Bluetooth, USB, 6 звучници, Mirror Screen
- Предни светла за магла
- Електрично склопиви надворешни ретровизори
- 16" украсни раткапни 3D
- Airbump® црна воја

Дополнителна опрема вградена во возилото:

- Битон покрив - црвена боја

Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ	Редовен попуст	Дополнителен попуст	Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ и со вклучен попуст
17.920,00 €	500,00 €	800,00 €	16.620,00 €

Рок на испорака: **Веднаш од лагер**

Сервис и гаранција :

Еврогаранција : **2 години со неограничен број на поминати километри**

2 години асистенција на пат

Сервисна мрежа

Сопствен сервис и магацин за резервни делови:

-АВТОНОВА Скопје

-АВТОНОВА Битола



Со почит,



АВТОНОВА
Продажба на нови возила